

75 1 2 82 1

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

2004

.07-1238/1

19 2004

19

- **Љупчо Јордановски**, . .

- **Љупчо Јордановски**, . .

З А К О Н
ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

I

Предмет на уредување

1

Културно наследство

2

Основни поделби на културното наследство

3

- (1) : , . 2 , ,
- (2) : . 2 , (: ,)
- (3) , : 2 (:)

Цели на защитата

4

- (1) :
1. ;
 2. ,
 3. ;
 4. , , , , , , , , ,
- (2) , , , - , , -
- (3) , -

Основи на защитата

5

- (1) .

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(5)

(7)

(8)

Остварување на заштитата

6

(1)

1.

);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(2)

(3)

(4)

Субјекти на заштитата

7

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Управни работи, дејности и работи на заштита

8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3. " " " "
4. " " ;
5. " " ;
6. " " ;
7. " " ;
8. " " ;
9. " " ;
10. " " ;
11. " " ;
12. " " ;
13. " " ;
14. " " ;
15. " " ;
16. " " ;
17. " (" ") ;

18. " "() , , , , , ; , , , , , ;
19. " " , , , , , ; , , , , , ;
20. " " , , , , , ; , , , , , ;
21. " " , , , , , ; , , , , , ;
- 22." " , , , , , ; , , , , , ;
23. " " , , , , , ; , , , , , ;
24. " " , , , , , ; , , , , , ;
25. " " , , , , , ; , , , , , ;
- 26." " , , , , , ; , , , , , ;

II

1

1.1. Недвижно културно наследство

Споменици

12

- (1) , , , , , ; , , , , , ;

(2)

Споменички целини

13

(1)

(2)

Културни предели

14

1.2. Движно културно наследство

Археолошки предмети

15

(1)

(2)

()

(3)

(

).

(2)

1

Библиотечни добра

21

(1)

(

)

1530

XIX

1913

1946

(2)

23

Кинотечни добра

22

Фонотечни добра

23

1.3. Духовно културно наследство

Фолклорни добра

24

Јазик

25

() .

Топоними

26

(), (), (), (), (), (), () , () , () , () , () .

1.4. Разграничување на културното наследство

Посебни одредби

27

- (1) 12, 13 14 -
-
.
- (2) 15, 16, 17, 18 19 (1) -
12
- (3) .
.

2

Културно наследство од особено значење

28

- (1) 2 .
- (2) (1) .
- (3) (2) .
-
1. , , , , , :
;

- 2.
- 3.
- 4.
- (4)
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- (5)

Значајно културно наследство

- (1)
- (2)
- 3

Добра под привремена заштита

- (1)
- (2)
- (1)

Резервирана археолошка зона

- (1)

(2)

1

1.

2.

;

3.

4.

(3)

Културно наследство во опасност

32

(1)

2

(2)

(1)

()

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(3)

1.

2.

3.

4.

(4)

III

1

Класификација

33

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Заштитна евиденција

34

(1)

1.

2.

(2)

(3)

(4)

(1)

(5)

(6) (2), (3), (4) (5)

(2), (3), (4) (5)

(7)

(2)

-
-

Валоризација и ревалоризација

35

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

(4)

2,

39

42

(3)

37

(5)

1.

2.

3.

(6)

(3)

(7)

(8)

Документирање

36

(1)

),

(2)

2.1. Заштита врз основа на овој закон (ex lege)

Културно наследство заштитено врз основа на овој закон

37

- 1. ; 12 (2) 13 (2) ;
- 2. ;
- 3. 20 ;
- 4. (;

Привремено заштитени добра врз основа на овој закон

38

- 1. ;
- ;
- 39 ;
- 2. ;
- 3. ;

2.2. Заштита врз основа на акт за заштита

Решение за привремена заштита

39

- (1) ;
 - 1. ;
 - 2. ;
- 38 1 1 .

- (2) (1) ,
- 154 .
- (3) -
- (4) , . ,
- (5) .

Решение за прогласување значајно културно наследство

- 40
- (1) 29 , 2,
- (2) (1) :
1. -
- 2.
- (3) .
- (4) , (2) 1
1. :
2. .
- (5) .

Одлука за прогласување културно наследство од особено значење

- 41
- (1) 37 3 4 ,
- 28 (3) (4) , 2

(2) (1)
(3) (2)
(4) 40 (3)
(4)
(5)
"

Одлука за утврдување резервирана археолошка зона

42
(1) 31 (2)
(2) (1)
1. ;
2. ,
3.
(3)
(4) "

3

Итно прогласување

43
(1) 32 (2) (3)
(2)
(3) (2)

(4) : , , ,

(5) .

4

Акт за промени и престанок на заштита

44

(1) .

(2) :

1. ;

2.

3. -

(3) , .

5

Национален регистар на културно наследство

45

(1) :). (

(2) .

(3) , ,

(4) :

1. ;

2.

3. .

(5) .

(6) ,

46

(7) , , ,

Акт за регистрација

(1) : 46
1. 37 38 ,
2. .
(2) ,
(3) .
(4) -
, , - , -
. 6

Номинација

(1) 47
(2) . (1)
, .
7

Задолжителна ознака и меѓународни знаци

(1) 48
(2) (1)
60 .
(3) , (:).
(4) , .

Национална стратегија

49

(1)

,
(:).

(2)

15

(3)

IV

1

Забрана за оштетување, уништување, присвојување, прикривање, затајување и узурпација на културното наследство

50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Забрана за отуѓување на државно културно наследство од особено значење

51

Забрана за извоз на културно наследство од особено значење

52

Забрана за увоз на украдено културно наследство

53

Забрана за реквизирање, репресија, напад и користење на културното наследство за воени цели

54

(1)

(2)

2

2.1. Археолошки истражувања

Дозвола за археолошки истражувања

55

(1)

(2)

(1)

- (3) (1) . (1)
- (4) 58 . (1)
- (5) (1), (4)

Носител на дозвола за археолошки истражувања и раководење со истражувањата

56

- (1)
- (2) (1) :
1. ;
 2. ;
 - 3.
 - 4.
- (3) ,
- (4) (2) 3 4 (3) ,
- :
1. ;
 - 2.
 - 3.
- (5)
- (6) , :
1. ;
 2. ;
 - 3.
 - 4.
- (7) (5) ,

Странски истражувачи

57

- (1)
- 56 (2) 1 2

(2) (1) , ,

(3) (2) :

1. ,

2. ,

(4) (1) (3) 1

(5)

,

Услови за издавање дозвола за археолошки истражувања

58

(1)

:

1. 56 57

;

2. ,

;

3.

,

;

4.

;

5.

(2) 56 (2)

,

(3)

,

,

(4)

,

Обврски на носителот на дозволата

59

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(2)

1.

2.

(3)

1.

2.

3.

4.

(1), (3) (6)

61

Привремено запирање на истражувањата и одземање на дозволата

60

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

**Носител на правото на користење на движните
археолошки наоди**

61

- (1) ,
- (2) (1) ,
- (3) (2) ,
- (4) , -
- (5) (1), (3) (4) , -
- (6) (3) (4) (1) , 30

Право на научна сопственост

62

- (1) () ,
- (2) :
1. ;
2. 61 ,
3. -
- (3) (2) 2 3 ,
- (4) (1), (2) (3)

Употреба на опрема за детекција

63

- (1) - , , -
- (2) (1)
- (3) (1) ,
- (4) (1) -

Општ акт за археолошките истражувања

64

2.2. Случајни откритија

Обврски на наоѓачот

65

- (1) , ,
1. : 129 (2) ;
- 2.
3. , .
- (2) (1) , , :
1. 66 ,
- 2.

Идентификација на случајните откритија

- (1) 65 66 , 129
- (2) :
1. 38 1 ;
 2. ;
 3. ,
 4. ;
- (2) 38 1 -
- (3) (1) (2)

Археолошки надзор и привремено запирање на работите

- (1) 67 ,
1. :
2. ,
 - (2) (1) 2 ,
 - (3) (1) 2,
 - (2) (2) 30 .
 - (4) (3) 39
 - (5) (4) ,
 - (6) (1) 1 2, (2)
 - (7) ,

Награда за случајно откритие

68

(1)

(2)

(3)

3

Заштитата на недвижното културно наследство како една од целите на просторното и урбанистичкото планирање

69

(1)

(2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Однос меѓу плановите и актите за заштита

70

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Заштитно-конзерваторски основи

71

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Усогласување на планските решенија

72

(1)

71

(2)

(3)

71

**Посебни урбанистички проекти
за заштитени добра**

73

(1)

(2)

(1)

74

(3)

(1)

(2)

Заштитно-конзерваторски услови

74

(1)

(2)

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

- (3) - , , .
- (4) - ,
- (5) (2) (4) -

Заштитно-конзерваторска согласност и мислење

- (1) 75 - ,
- (2) - , -
- (3) (1) (2) (1) .
- (4) 15 (3) , .
- 1. : , 74 (2)
- 2. - -

Преместување

- (1) 76 -
- (2) (1) , .
- (3) (2) , ,
- (4) , .
- (5) .

Напуштање

- (1) 77 .

- (2) (1)
- 76 ,
- (3) (2) ,
- (4) (2)
- (5) (4) ,

Уривање

- 78
- (1) ,
- (2) (1) ,
- (3) (1) ,

Истражување и експлоатација на минерални сировини

- 79
- (1)
- (2) (1) ,
- 1. :
- 2.
- (3) :
- 1. (2)
- 2. ,
- 500 ,

(4)

(2) (3)

Истакнување фирми, реклами, табли, плакати и други известувања

80

(1)

(2)

(1)

Итни мерки

81

(1)

1.

2.

(2)

79

(1)

4

Конзерваторски истражувања

82

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

:

(3)

1. ;
2. ;
- 3.
- 4.
- (5) (3) : , , ,
- (6) ,
- (7) (1) ,

Правни мерки при конзерваторски истражувања

- 83
- (1) :
 1. ;
 2. ,
 3. ,
 - (2) (1)

Поднесување извештај и предавање на документацијата за конзерваторските истражувања

- 84
- (1) , 82 (3)
 - (2) ,
 1. , 82 (3) , :
 2. ,

(3) (2) ,

Конзерваторски проекти

85

(1) , , , ,

(2) , , , ,

(3) , , , ,

(4) , , , ,

(5) , , , ,

(6) , , , ,

(7) , , , ,

Стручна контрола на конзерваторските проекти

86

(1) (1) : , ,

1. , , ;

2. , , ,

3. , , ,

(3) (2) , , ,

(4) , , , ,

(5)

(4)

(6)

Конзерваторско одобрение

87

(1)

() , : () ,

(2)

:

1.

;

2.

;

3.

;

4.

5.

(3)

(4)

15

(5)

(4)

:

1.

;

2.

3.

(6)

(7)

(6)

Изведување и раководење со работи на непосредна заштита

88

(1)

:

1.

153

2.

(2)

(3)

1.

2.

(4)

(5)

1.

2.

3.

4.

5.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

3

Конзерваторски надзор

89

(1)

(2)

1.

2.

3.

(3)

(2)

(4)

(5)

Запирање на изведбените работи и одземање на конзерваторското одобрение

90

(1)

1.

2.

(2)

(1)

(3)

(4)

(1) 1 2

(5)

(1) (3)

Прием на изведените работи

91

(1)

(:) ,

30

:

1. ;
- 2.
3. .
4. .
- (3) (2) ,
- (4) ,
- (5) , -
- (6) , -
- (7) .
- (8) ,
- (9) (8) ,
- (10) (7) .

5

Проверка на потеклото

92

- (1)
- (2) (1)

(3)

Приватни збирки

93

(1)

(2)

(1)

1.

2.

3.

(3)

(1)

1.

68

(3)

2.

(4)

Контрола на трговијата со антиквитети

94

(1)

(2)

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

(3)

(1)

(2)

Размена и отстапување

95

(1)

(2)

1.

2.

3.

4.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(1) (2)

(3)

(5)

Изнесување во странство

96

(1)

(2)

(1)

(1)

(3) (1) , -
, -
,

(4) (2) -
, , , , ,

(5) ,
(6) ,

Извод

97

(1) 52 , , ,

(2) (1) -
1.
2.

(:).

(3) (1) :
1. (2) 2
2. 2 2

(4) , - , ,

(5) (4)
(6) (4) ,

- (7) (4), (5) (6)
- (8) :
1. 52 ,
 2. (2) 2
 3. .

Известување на царинскиот орган

- 98
- (1) ,
 - (2) (1) ,
 - (3) (1) .
- 97 (2) ⁵² 2 -

Увоз

- 99
- (1) 53 ,
 - (2) - .
 - (3) ,

Реституција

- 100
- (1) ,
- :
1. /
 2. / ,
- (2) (1) 1 , :
 1. , ;
 2. ,

3.

(3) (1) 2 , :

1.

2.

3.

;

4.

5.

6.

(4) (1) 2 ,

(5) 4

1. 30

2. 75

(6)

(7) (6)

(8)

(9)

(10) (9)

(11) (10) ,

Записи, негување и употреба

101

(1)

(2)

154

(3)

(4)

1.

2.

7

Мерки на безбедност

102

(1)

1.

2.

(2)

1.

2.

3.

4.

;

(1)

:

;

104

;

-

-

5.

;

6.

7.

(3)

(1)

,

,

,

**Национален акционен план за превенција
на криминалитетот против културното
наследство**

103

(1)

,

(2)

(1)

:

1.

;

2.

;

3.

;

4.

;

5.

6.

(3)

(1)

(4)

**Планови за безбедносна заштита на културното
наследство**

104

(1)

:

1.

;

2.

(2)

(1)

1

,

(3)

(1)

2

,

(4)

(1)

(5)

(1)

**Овластени службени лица за безбедност
на културното наследство**

105

(1)

102 2

(2)

(1)

:

1.

2.

3.

4.

(3)

(1)

(4)

(1) (2)

102

(2)

8

**Идентификација на добрата и службените лица за заштита во случај
на вооружен судир**

106

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

**Подготвителни мерки за заштита во случај
на вооружен судир и природни непогоди**

107

- (1) , ,
- (2) : (1)
1. ;
2. , ;
3. ;
4. ;
5. in situ;
6. ,
7. .
- (3) : (1)
1. ;
2. ,
- (4) (1) :
1. , (2) (3) ;
2. ;
- 3.
4. .
- (5) , ,
- .

**Посебни мерки на заштита во воена и вонредна
состојба**

108

- (1) , ,
- (2) (1)
- .

Процена на штета

109

Приоритетна листа

110

(1)

(2)

1.

2.

3.

9

Заштита од последици од загадувањето

111

(1)

1.

2.

3.

4.

3

(2)

1.

2.

(3)

Унапредување на квалитетот на животната средина во заштитените подрачја

112

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

(4)

(1)

(5)

91

(1)

(6)

(1)

1.

2.

Развивање на свеста на јавноста

113

(1)

1.

2.

3.

(2)

1.

2.

3.

(3)

1.

2.

Достапност на културното наследство на јавноста

114

(1)

(2)

(3)

Информативен систем

115

(1)

(2)

1.

2.

3.

(1)

;

,

Чување и користење на документацијата

116

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

36

(2)

11

11.1. Користење на културното наследство по пат на концесија

Предмет на концесија

117

(1)

(2)

1.

2.

- 3.
- 4. , , , -
- (2) :
- 1.
- 2. ;
- 3.
- 4. 12 (2) 13 (2) .
- (3) -
- .

Концесионер

- 118
- (1) () :
- 1. 117 (1) ;
- 2. -
- 3.
- (2) ,

Траење на концесијата и надоместок за концесија

- 119
- (1) :
- 1. 10
- 2. 15 117 (1) .
- (2) .
- (3)
- (4) (3) 30 .

Надзор над спроведувањето на договорот

- 120
- (1) .
- (2) .

(3)

11.2. Посебни одредби

Вршење стопанска дејност во заштитени добра

121

(1)

(2)

(1)

Користење на име или облик на културно наследство за комерцијални цели

122

V

1

Право на стручна помош

123

(1)

(2)

1.

;

2.

;

3.

4.
(3)

1. () :

2. 1 .
(4) (2) (3)

(5) , , (4) -
, , -
, ,

Право на надоместок на вонредните трошоци

124

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Право на правичен надоместок поради ограничувањата од режимот на заштита

125

(1)

(2) (1)

(3)

(4)

Право на јавна презентација на приватни збирки

126

(1)

(2)

Право на повластици

127

Право на депонирање

128

(1)

(2)

2

Пријавување

129

(1)

(2)

(3)

30

(1)

(1)

Чување, одржување и извршување на пропишани мерки

130

- (1) , , , ,
- (2) (1) - , .
- (3) , -
- (4) (3) , .
- (5) (2) (4) .

Враќање на вложените јавни средства

131

- (1) , , ,
- () : () , .
- (2) .
- (3) , , -
-
- .

Допуштање за истражување и спроведување на мерки на заштита

132

- (1) , , - ,
- (2) , -

(3) 123 (3) 1

(4) 125 (1) (2) ,

1. , ;

2. , ,

3. ().

Отстапување на заштитени добра за културни манифестации

133

(1) , , ,

(2) (1) , , , () -

(3) , , ,

(4) (1) .

(5) (1) , ,

(6) (5)

(7) (1)

Овозможување достапност на заштитено добро на јавноста на посебен начин

134

(1) , , , ,

- (2) (1) , :
- (3) (1) 125 -
- (4)
- (1)

**Известување на новиот имател за статусот
и режимот на заштитеното добро**

- 135
- (1)
- (2) (1)

3

Определување старател на заштитено добро

- 136
- (1)
- (2)
- (3) (2)
- (4)
- (5) (1)

(6)

Пренесување на движно добро заради заштита

137

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

(134).

(4)

(1) (3)

125

Определување начин и цел на користењето на заштитеното добро

138

(1)

(2)

(1)

125

Враќање во поранешната состојба

139

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

Право на првенствено купување

		140		
(1)	.			,
(2)	.			
(3)	.	30		,
(4)	.		,	
			30	,
(5)	.			,
(6)	.			
(7)	.			

Реализирање на правото на првенствено купување

		141		
(1)				,
				,
				,
140				,
(2)	(2)		90	
				,
(3)			(2)	,
				,

(4)

(5)

4

Заложно право

142

(1)

(3) (4), 136 (3) 139 (2)

130

(2)

) 131

(

Експропријација

143

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

- (2)
- (3)

VI

1

Основање и статус на Управата

144

(1)

(2)

Надлежност на Управата

145

(1)

1.

2.

3.

;

4.

5.

6.

7.

;

8.

9.

10.

;

11.

;

12.

,

-

13.

;

,

,

-

,

;

14.

;

15.

-

,

-

;

16.

;

17.

18.

,

.

(2)

,

.

(3)

-

.

2

2.1. Установи за заштита на недвижно културно наследство

Национален конзерваторски центар

146

(1)

.

(2)

(1)

:

1.

;

2.

;

3.

;

4. ;
5. ;
6. ;
7. ;
8. - - ;
9. -
10. .
- (3)
- (4) , (2) (3)
1. , :
2. ;
3. - ;
4. ;
5. ;
6. ;
7. ;
8. - ;
9. , ;
10. ;
11. ;
- 12.
13. .
- (5) (4) 2,3,5,6,8,10 11 , 7 9 4
- (6)
- (7)

Конзерваторски центри

147

(1)

(2)

(3)

1.

2.

3.

(4)

(4)

(5)

146

(6) (7)

146

Установи за управување со заштитени подрачја

148

(1)

147 (3)

(2)

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.2. Установи за заштита на движно културно наследство

Музејски установи

149

(1)

- (2)
 (1)
- (3)
- (1)
- (4)
- (5)
- (1) (2)
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
 - 11.
 - 12.

Матична музејска установа

150

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

8.

;

9.

-

;

10.

-

11.

.

Библиотечни установи

151

(1)

,

(2)

(1)

,

-

(3)

(3)

"

"

(1)

(4)

(5)

(1) (2)

:

1.

,

;

2.

;

3.

;

4.

;

5.

;

6.

-

;

7.

;

8.

;

9.

;

10.

11.

.

Матична библиотечна установа

152

"

"

:

1. ;
- 2.
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
7. ;
- 8.
9. ; - -
10. -
11. .

Кинотечна установа

153

- (1)
- (2)
1. , ;
2. ; -
- 3.
4. ;
- 5.
6. ; - ;
- 7.
8. ; ;
9. ;
10. -
11. .
- (3)
- (2)
1. ; :

- 2.
 - 3. -
 - .
- 3

3.1. Управна организација

Државен архив

154

- (1)
- ,
- (2)
- 1. ;
- 2.
- ;
- 3.
- ;
- 4. ;
- 5. ;
- 6. ;
- 7. ;
- 8.
- 9.

3.2. Други установи и други правни лица

Ателјеа, лаборатории и работилници

155

- (1)
- (, ,) .
- (2) (1) :
- 1. ;
- 2. ,
- 3. ,
- (3) (1)
- (2)

**Овластени субјекти за заштита на фонотечните
добра и на духовното културно наследство**

156

Здруженија на граѓани

157

- (1) , :
1. ;
 2. , ;
 3. ;
 4. ;
 5. ;
 6. ;
 7. ;
 8. .
- (2) (1)

VII

Основање, статус, состав и мандат

158

- (1) , -
(:).

(2)

14

(3)

(4)

(5)

Надлежност на Националниот совет

159

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(2)

110

Административни работи

160

VIII

Систем на стручни звања во дејностите за заштита

161

- (1) , -
-
-
.
- (2) :
1. 162 (3) (4)
2. .
- (3) (2) , ,
.
- (4) :
1. ;
- 2.
3. .

Заеднички стручни звања

162

- (1) 161 (1)
:
1. , - - ,
;
2. , - - ,
3. , .
- (2) 161 (1)
:
- 1.
2. - - .
- (3) (1) (2)
(4) ,
- ,
.
- (4) (1) (2),
(3) , , , - -
.

Посебни изборни стручни звања

163

160

1. , - , ;
2. , - ,
3. , - , .

Услови за избор и преизбор во стручни звања

164

- (1)
1. ,
2. ,
3. .
- (2)
1. :
2. ,
- (3) (1) (2)
- (4) (2) ,

Надлежност и постапка за избор и преизбор во стручно звање

165

164

- (1) ,
- (2) . -
- (3) (1) ,

(4)

(5)

(4)

(6)

(7)

(1), (2), (3), (4), (5) (6)

Соодветност и опис

166

162 163

IX

Инспектори за културно наследство

167

(1)

(2)

(3)

(4)

Овластувања на инспекторот

168

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(2)

Должности на инспекторот

169

1.

2.

3.

4.

5.

Овозможување на инспекцискиот надзор

170

1.

2.

3.

Решение на инспекторот

171

(1)

- (2)
- (3)
- (4)

X

172

- (1) 200.000 300.000
- :
- 1. (55 (1));
- 2.
- 3. (65 (1) 2 3);
- 4. (75 (1));
- 5. (76 (4) (5));
- 6. (77);
- (78);
- 7. (82 (3));
- 8. (87
- (1));
- 9. (92 (1)
- (2));
- 10. (93 (2) 1);
- 11. (93
- (2) 2);
- 12. (93 (2) 3);
- 13. (93 3);
- 14. (102
- (1));
- 15. (107 (1));

16. (139 (1))
17. (170).
- (2) 20.000 50.000 (1)
- (3) 20.000 50.000 (1) 1, 2, 3,7,8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 17 - .
- (4) 20.000 50.000 (1) 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 .
- (5) (1) 2, 3, 5, 9, 10 11, 12 13 ,
-
-
- (6) (1) 1, 3, 4, 6, 7, 8 14 ,
- 173
- (1) 100.000 200.000 ,
- :
1. (59 (1) 1);
2. (59
- (1) 2);
3. (59 (1) 3);
4. (59 (1) 4);
5. (59 (2)
- 1);
- 6.
- (59 (2) 2);
7. (59
- (3) 1);
8. (59 (3) 2);
9. (59
- (3) 3);
10. (59 (3) 4);
11. (62 (2) 2 3);
12. - ,
- (63 (1) (3));

13. ,
(65 (2) 1);
14. , (65 (2) 2);
15. - - (71 (6));
16. (84);
17. (86 (1));
18. (86 (5));
19. (89 (1));
20. (91 (7));
21. ,
22. (94 (2) 1);
23. (94 (2) 2);
24. (95 (3));
25. (104 (1)).
26. , (129);
27. (130 , - (1));
28. , , (131 (1));
29. (132 (1) (2));
30. (133 (1));
31. (134 (1) (2));
- (2) 10.000 30.000 (1)
- (3) 10.000 40.000 (1)
- (4) 10.000 30.000 (1)

- (5) (1) 3, 13, 21, 23, 25 26, , -
-
.
- (6) (1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23 24
,
- (1) 50.000 150.000 174 ,
:
1. , (34);
2. ex lege (46
(1) 1);
3. (48 (2));
4.
(48 3);
5. (59 (1)
5);
6. (59 (1) 6);
7. , , (80);
8. (94 (2) 3);
9. (94
(2) 4);
10. (96 (5));
11. (99);
12. (111 (1) 3);
13. (112 (1));
14.
(121 (1));
15. (122);
16. (123
(5));
17. (128 (1))

18.					(135).	
(2)		5.000	20.000			(1)
(3)		5.000	30.000		(1)	8, 9,
10, 11 18				-		
(4)		5.000	20.000		(1)	5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 18						
(5)		1	8, 9	11		-

XI

1

Валоризација и ревалоризација на спомениците на културата

175

(1)

(2)

(3)

(2)

(4)

(2)

(5)

(2)

Ревалоризација на одделни природни реткости

176

(1)

- (2) , (1) , , 175 .
- (3) (1) , .
- (4) (1) (2) .
- (5) (4) , .

Отпочнување со работа на Управата

- (1) 177 .
- (2) 30 .
- (3) 30 .
- (4) 178 (3) , .
- (5) 178 , .

Реорганизација на заводите за заштита на спомениците на културата

- (1) 178 :
 1. ,
 2. ; - , , , , , ;
 3. , - , , , , ;

Стручни звања

- (1) 182
" " 24/73 42/76 "
" 12/93)
- (2) - , -
2

Престанување на постојниот закон

- 183
" " 24/73 42/76 "
" 12/93).

Влегување во сила на Законот и почеток на примена на Законот

- 184
" 1 2005 . "